

УПЛ 08-116/20
10.03 20

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП Водовод Илинден, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-116/20 од 11 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод Илинден за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП Водовод Илинден се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 9,83 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 10,42 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 10,73 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 11,21%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 29,02%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 32,30%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 8,72 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 10,93 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 7,40 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 13,44 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 7,27 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 14,20 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЖКП Водовод Илинден, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-116/20 од 11 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЖКП Водовод Илинден ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водната услуга;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЖКП Водовод Илинден, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	338.534
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	3.508
Трошоци за осигурување на основни средства	5.934
Бруто плати	922.844
Други услуги	105.674
Останати и вонредни трошоци	87.398
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	5.363
Вкупно оперативни трошоци	1.469.253
Остварена просечна пондерирана тарифа	7,99

- Податоци за регулираниот период:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	2.716.539	4.036.173	4.453.595
Амортизација	денари	653.182	2.528.899	3.157.281
Средства за ликвидност	денари	16.957	32.948	38.184
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	33.114.381	11.075.000	75.000
Принос на регулирани средства	денари	21.748	24.572	25.872
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.408.426	6.622.592	7.674.932
Количина	m ³	298.098	418.672	455.197
Просечна тарифа	ден/m ³	10,33	12,78	13,38
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	9,22	9,75	9,90
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	11,43	15,82	16,86

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 19 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 1 септември 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод Илинден за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна

Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1857/1 од 10 септември 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	2.597.278	3.091.910	3.302.889
Амортизација	денари	623.972	2.487.754	3.109.319
Средства за ликвидност	денари	16.206	27.999	32.162
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	33.011.096	11.007.276	7.276
Принос на регулирани средства	денари	19.872	20.146	20.272
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари			
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.257.327	5.627.808	6.464.642
Количина	m ³	298.098	418.672	455.197
Просечна тарифа	ден/m ³	9,83	10,42	10,73
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	8,72	7,40	7,27
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	10,93	13,44	14,20

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 430.020 денари за 2021 година, 702.842 денари за 2022 година и 802.182 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 56.287 денари за 2021 година, 161.119 денари за 2022 година и 212.422 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 6.831 денари за 2021 година, 8.340 денари за 2022 година и 8.802 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 година се пресметани согласно предвидените во 2020 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 1.838.477 денари, додека за наредните години се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 1.866.054 денари за 2022 година и 1.894.045 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 138.996 денари за 2021 година, 228.167 денари за 2022 година и 259.801 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и истите изнесуваат по 118.859 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 5.808 денари за 2021 година, 6.529 денари за 2022 година и 6.778 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 9,70%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 3.138 денари за 2021 година, 4.420 денари за 2022 година и 5.153 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 620.833 денари за 2021 година, 2.483.333 денари за 2022 година и 3.104.167 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 16.206 денари за 2021 година, 27.999 денари за 2022 година и 32.162 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга прочистување на отпадни води за 2021 година изнесува 19.872 денари, за 2022 година изнесува 20.146 денари и за 2023 година изнесува 20.272 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 9,70%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 33.011.096 денари, во 2022 година во износ од 11.007.276 денари и во 2023 година во износ од 7.276 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 9,83 ден/m³ за 2021 година, 10,42 ден/m³ за 2022 година и 10,73 ден/m³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води ЈКП Водовод Илинден треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за прочистување на отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Општина Илинден.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП Водовод Илинден ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води изнесува 11,21% за 2021 година, 29,02% за 2022 година и 32,30% за 2023 година.

ЈКП Водовод Илинден при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на

сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП Водовод Илинден да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-116/20
10 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски

